

УПАТСТВО ЗА МОЈ ДИГИНЕТ 2021

Како да се регистрирам на веб-верзијата на Мој Дигинет?

Мој Дигинет - Најавете сè

Корисничко име (Е-адреса)

Сигурносен код

ВЛЕЗ

побарајте сигурносен код

Не сте регистрирани? **Регистрирајте се**

Кликнете на „регистрирајте се“, ќе се отвори нов поп-ап прозор како на следната слика.

X

Барање за регистрација

Вашето цело име точно како што фигурира на фактурите

Број на фактура

Вашата E-mail адреса

Прати
Откажи

„Барање за регистрација“ внесете Име и Презиме редоследно како што фигурира на вашата готовинска сметка или фактура, број на сметка / фактура и ваша e-mail адреса.

Доколку имате сметка од готовинско плаќање следете го следниот пример:

1. Внесете име и презиме на кирилица на носителот на услугата од сметката;
2. Внесете го 10 цифрениот број на сметка од вашата готовинска сметка;
3. Внесете ваша e-mail адреса;
4. Кликни зелено копче „Прати“ – испрати барање за регистрација.

****Важно: доколку во сметката е „Презиме Име“ внесете редоследно исто како во сметката прво „Презиме“ потоа „Име“!**

X

Барање за регистрација

Вашето цело име точно како што фигурира на фактурите

Име Презиме


Број на фактура

0123456789

Вашата E-mail адреса

vasaemailadresa@mail.com

Прати
Откажи



ДИГИНЕТ ДОО

ЕДБ: МК4027007501501
ул. Благој Ј. Мучето Бр. 50, Струмица
Телефон: 034611611/071239121

КЛИЕНТ КОРИСНИК НА УСЛУГА

Име Презиме

Сметка бр. 0123456789

Сметка 0123456789
Датум на издавање: 08.4.2021 20:56:07
Рок на плаќање: 08.4.2021 20:56:07
Платена на: 08.4.2021 20:58:45

интернет услуга

1*500 ден

Вкупно: 500 ден

Неподмирени сметки:

Вкупен заостанат долг: 0 денари.

издал
примил

Доколку имате фактура следете го следниов пример:

1. Внесете име и презиме на кирилица на носителот на услугата од сметката;
2. Внесете го 10 цифрениот број на фактура од вашата фактура;
3. Внесете ваша e-mail адреса;
4. Кликни зелено копче “Прати” – испрати барање за регистрација.

****Важно: доколку во фактурата е „Презиме Име“ внесете редоследно исто како во фактурата прво „Презиме“ потоа „Име“!**

Барање за регистрација

Вашето цело име точно како што фигурира на фактурите

Име Презиме

Број на фактура

0123456789

Вашата E-mail адреса

vasaemailadresa@mail.com

Прати Откажи

Diginet
Internet provider

ДИГИНЕТ ДПТУ ДОО
ул. Благој Ј. Мучето бр. 50, 2400 Струмица
www.diginet.mk, e-mail: info@diginet.mk
Tel. 034/611-611, 071/239-121

ДИГИНЕТ ДПТУ ДОО
жиро сметка:
тутунска банка: 210-0629630301-10
даночен број: МК4027007501501

Име Презиме
Струмица
Струмица
ул. Благој Мучето бр 50

Фактура: 0123456789
Фактура 0123456789
Датум на издавање: 08.4.2021 20:56:07
Рок на плаќање: 08.4.2021 20:56:07

Опис	Количина	Цена	Основица	Данок	Вкупно
1 интернет услуга	1	500,00 ден	423,73 ден	76,27 ден	500,00 ден
			423,73 ден	76,27 ден	500,00 ден

Непоздравена фактура со таксоно генерирана
Вуел дат: 9 денари

Барањето е пратено, се чека одговор...

Затвори

Е-mail со сигурносен код е пратен на Вашата e-mail адреса!

Затвори

Ќе добиете информација дека барањето е испратено и се чека одговор.

Доколку се е во ред, ќе добиете информација дека ви е испратен осумцифрен сигурносен код на вашата e-mail адреса.

Во случај да не стигне, веднаш проверете во спам или почекајте уште некоја минута додека да се дистрибуира е-пораќата.

Сигурносниот код е со 30 дневно ограничено времетраење на важност.

Мој Дигинет - Најавете се

Корисничко име (Е-адреса)

vasaemailadresa@mail.com

Сигурносен код

ВЛЕЗ

побарајте сигурносен код

Не сте регистрирани? [Регистрирајте се](#)

Логирање на Мој Дигинет

1. Внесете ја вашата е-mail адреса.
2. Внесете го вашиот осумцифрен сигурносен код.
3. Кликнете на копчето “Влез”
Вие сте логирани на Мој Дигинет.

Здраво Име Презиме,

Вашите параметри за најава на Мој Дигинет се:

Корисничко име:

vasaemailadresa@mail.com

Сигурносен код:


12345678

Благодариме за довербата!

ДОО Дигинет

Сигурносен Код

Пораката која ќе ја добиете на вашата е-mail адреса ќе биде со следниве параметри како на сликата.



Сигурносниот код е со 30 дневно ограничено времетраење на важност. По истекот на важноста на сигурносниот код, на следното ваше логирање автоматски ќе добиете нов осумцифрен сигурносен код. Побарајте го вашиот сигурносен код на вашиот е-mail или во спам. Истиот користете го за логирање наредните 30 дена. Доколку го изгубите кодот, во секое време може да побарате нов на копчето „побарајте сигурносен код“ под копчето „Влез“.